

**ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА - СКОПЈЕ**

**Предмет: Аграрна политика; 3+2+2; 6 (шест) кредити**

## **ВОВЕД ВО АГРАРНАТА ПОЛИТИКА**

*-Дефинирање на поимот и значењето на  
агарната политика*

**Проф. д-р Драги Димитриевски**

# Мотивација

## Зошто се изучува аграрната политика?

- ▶ **Комплексност на земјоделската политика**
  - ▶ Без продлабочени знаења не би можело да се разбере ..., дури и тогаш има потешкотии...
- ▶ **Абстрактно знаење**
  - ▶ ... тешко абстрактно подрачје, кое се темели на објективни анализи и практични примери...
- ▶ **Професија**
  - ▶ Голем број професии во земјоделството се поврзани со земјоделската политика (затоа што таа е обемна и сеопфатна).
- ▶ **Образование**
  - ▶ Познавањето на процесите се дел од општото образование и познавањето на фактите во областа
  - ▶ Соочување со реалната тежина и подготовка за професијата



# Мотивација

## Зошто е потребно да се води Земјоделска политика?

- ▶ **Владата и земјоделството**
  - ▶ Владите се значајно вклучени во развојот на земјоделството на различни начини и влијанија...
  - ▶ Владините интервенции имаат влијание на бизнисите...
- ▶ **Земјоделството и трговските спорови**
  - ▶ Земјоделската трговска политика во светло на протекционизам во минатото, либерализација која е во тек и продолжува...
- ▶ **Земјоделската политика и земјоделците**
  - ▶ Политика која е од интерес на земјоделците? Тие постојано се жалат...
- ▶ **Земјоделството и општеството (потрошувачите)**
  - ▶ Храната сеуште е значаен фактор за богатите и сиромашните...
  - ▶ Грижа поврзана со производството на храна (животната средина)
- ▶ **Земјоделството и руралниот развој**
  - ▶ Територијалното значење на земјоделството и поврзаните активности...
- ▶ **Република Македонија и ЕУ интеграциите**
  - ▶ Земјоделството е значаен елемент во интеграцискиот процес

# Мотивација

## Аграрна политика: дали сте знаеле?

### ▶ ***Значителни јавни средства***

- ▶ ЕУ најголем дел од својот буџет го троши за поддршка на земјоделството - во 2019 год. 58.4 милијарди евра или 36,1% од вкупниот буџет (РМ 136 милиони € или 3-4%);
- ▶ Некои фарми/сопственици на земјиште (во ЕУ) добиваат и повеќе од 1 мил. €), во РМ?

### ▶ ***Протекционизам***

- ▶ Дека просечно по крава во ЕУ се добива 2 € поддршка дневно што е повеќе од приходот на третина од населението

### ▶ ***Политичко и стопанско значење***

- ▶ Земјоделството учествува со 1-2% од БДП (во РМ 10%), но има извонредно големо влијание на политичките случаувања и одлуките како во ЕУ така и во САД (и во РМ),
- ▶ Земјоделската политика е важен елемент во меѓународната дипломатија.



# Земјоделството, државата и субјектите

- ▶ **Земјоделството е стопанска област**
  - ▶ Производството и технологијата се само дел од производно-економските процеси
    - ▶ Резултатите се повеќе се зависни од пазарот
    - ▶ Влијанието врз животната средина и економските можности...
- ▶ **Земјоделството е стопанска област со посебен општествен интерес**
  - ▶ Државата со регулативите силно е вклучена во земјоделството
- ▶ **Значајно е влијанието на државата но не е доволно за функционирање на земјоделството**
- ▶ **Факти:**
  - ▶ Земјоделските инженери се тесно поврзани со управувањето и одлучувањето во земјоделските стопанства и во институциите!
  - ▶ Потребни се знаења: економски, социолошки, правни ...



# Земјоделска/Аграрна политика - дефиниција

---

- ▶ **Земјоделството и државата**
  - ▶ Заради управување со природните и човечките ресурси и политичко-економските причини и влијанието на државата, се воспоставуваат регулативи и различни облици на јавните политики
- ▶ **Земјоделска политика**
  - ▶ **Практично уредување на земјоделството и неговиот развој со средства и моќ на државата:**
    - ▶ Прописи, буџет - политики, институции
- ▶ **Аграрна политика**
  - ▶ **Дисциплина на агроекономиката (применета економска наука), која се занимава со проучување на политиката во земјоделството и нејзиниот придонес**



# Аграрна политика – сегашни и идни предизвици

---

- ▶ **Аграрната политика добива во значење и отвора нови перспективи:**
  - ▶ Развој на руралните подрачја;
  - ▶ Животната средина;
  - ▶ Климатски промени;
  - ▶ Социјални аспекти;
  - ▶ Земјоделско-прехранбен комплекс (синцир);
  - ▶ Управување со ризикот;
  - ▶ Безбедност на храна;
- ▶ **Да се занимаваме со аграрна политика е многу повеќе од самото занимавањето со земјоделството!**



# Аграрната политика – научна дисциплина

---

- ▶ **Аграрната политика како научна дисциплина бара синтеза на различни знаења:**
  - ▶ Политичко-економски причини.
  - ▶ Економска анализа;
  - ▶ Проучување на политичките процеси;
  - ▶ Историски процес и развој;
  - ▶ Меѓународна политика;
  - ▶ Разбирање на земјоделството во техничка смисла;
  - ▶ Други придонеси: животна средина, социјален, здравствен...
  - ▶ ...



# Цел на предметот

---

## **Цел на предметот:**

- ⇒ **Запознавање со основните начела на аграрната политика и да се разбере развојот и придонесот на македонската земјоделска политика;**
- ⇒ **Запознавање со поимите, механизмите и придонесот од делувањето на државните институции врз земјоделството;**

## **Предметот е „воведен курс”**

### **Три главни делови:**

- ⇒ **Теорија и начела на аграрната политика;**
- ⇒ **Делување на државата и механизми на одлучување и делување;**
- ⇒ **Развој на земјоделската политика во РМ и ЕУ;**



# Аграрна политика: дали знаете?

---

## ▶ ***Работни места***

- ▶ Во водењето на земјоделската политика (планирање, подготвување, извршување и контрола) се вклучени голем број извршители (работни места).

## ▶ ***Зависност на земјоделството***

- ▶ Значителен дел од приходот на земјоделците доаѓа од буџетската поддршка;
- ▶ Сериозни промени на земјоделските политика

## ▶ ***Прилагодување кон САР***

- ▶ Предпристапниот период бара дополнителни напори
  - ▶ Преку 4000 правни документи (над 60.000 страници)
  - ▶ Институции: реорганизација и нови



# **Мотивација**

## **Мала провокација**

---

- ▶ **Зошто студирам во областа на земјоделските науки и храната?**
- ▶ **Мора да сте подготвени и да знаете:**
  - ▶ Кој знаења и компетенции треба да ги стекнете за пазарот на трудот?
  - ▶ Каде може да се вработите по дипломирањето?
  - ▶ Кој ќе биде вашиот работодавец?
- ▶ **Можеби немате одговор?**
- ▶ **Време е да размислувате на овие теми!**



# Зошто се одлучивте да студирате земјоделски науки?

- ▶ **Интерес:**

- ▶ Ме интересира земјоделството и производството на храна;

- ▶ **Перспективност:**

- ▶ Земјоделството и храната е перспективно и сакам да работам во овој сектор;

- ▶ **Позитивен емоционален однос:**

- ▶ Ги сакам природата, добитокот, растенијата ...

- ▶ **Грижа**

- ▶ Би сакал да придонесам во подобрување на земјоделството, производството на храна, животната средина;

- ▶ **Примораност**

- ▶ Затоа што не успеав да се запишам на друг факултет;
  - ▶ Не знам, едноставно се одлучив;

- ▶ **Останато ...**

# Каде сметате дека ќе се вработите по дипломирањето?

---

1. **Во производство (земјоделски стопанства, фарма, преработувачка индустрија...);**
2. **Во агробизнис (инпут/аутпут сектор, прехранбена индустрија, ...);**
3. **Наука и образование;**
4. **Советодавна служба;**
5. **Државни органи (министерства, општини, инспекторати ...);**
6. **Надвор од земјоделството;**
7. **Не знам...**
8. **Останато....**

